



Палата „Емануел Чучков“
ул. Јордан Мијалков
П.Фах 249
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: +389 2 3211 262
Факс: +389 2 3126 311
e-mail: dzr@dzr.gov.mk
www.dzr.gov.mk

Број:12-27/1

Дата:09.01.2018

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме

Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на сметката на основниот буџет (630) на Општина Сарај за 2016 година.

Ревизијата изрази неповолно мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи за 2016 година, како и за усогласеност на активностите, финансиските трансакции и информации со релевантната законска регулатива.

Во февруари месец 2015 година извршена е проверка на преземените мерки по дадените препораки за извршената ревизија на успешност на тема „Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија во Општина Сарај ” за 2014 година, при што е констатирано дека степенот на имплементација на препораките не задоволува.

Со ревизијата на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност кај Општина Сарај, сметка на основен буџет - 630 за 2016 година, е констатирано следното:

- не е извршено усогласување на остварените буџетски приходи и расходи со планираните, иако има значително отстапување што придонесува да не се реализираат зацртаните цели и задачи;
- Општина Сарај има побарувања во износ од 42.935 илјади денари чија наплата е неизвесна, а за истите не е евидентирана исправка на вредноста ниту е утврдена старосната структура, што има влијание на реално и објективно искажување на истите во билансните позиции;

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор 1

ОПШТИНА САРАЈ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

- нема воспоставено регистар на даватели на угостителско туристички услуги и физички лица кои вршат угостителска и туристичка дејност од мал обем, што е причина за неостварување приходи по тој основ;
- општината нема изготвено годишен извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност и за реализацијата на инвестиционите програми, наменските и капиталните дотации и нема изготвено годишен извештај за користење на средствата од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти.

Со цел подобрување на состојбите ревизијата даде препораки за преземање мерки и активности кои се однесуваат: со ребаланс на буџетот да се изврши усогласување на планираните со реализираните приходи, да се изготвува годишен извештај за користење на средствата од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти, да се воспостави регистар на даватели на угостителско туристички услуги и физички лица кои вршат угостителска и туристичка дејност од мал обем.

Од страна на законскиот застапник на Општина Сарај не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор 2

1. Вовед

- 1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна 12 и 13 заедно со ревизија на усогласеност на Општина Сарај на сметката на основен буџет (630), кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември, биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум и преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон финансиските извештаи.
- 1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државна ревизија.
- 1.3. Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на сметката на основниот буџет (630) на Општина Сарај за 2009 година и е изразено неповолно мислење.
- 1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на раководството на Општина Сарај застапувано од:
 - Беким Мурати, градоначалник на Општина Сарај од 18.12.2011 година до денот на ревизијата.

Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

- 1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.
Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор 3

докази за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективност на внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата

2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор 4

известување во Република Македонија.

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 11.07.2017 до 30.09.2017 година кај Општина Сарај од тим на Државниот завод за ревизија .

3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките

Во 2015 година извршена е проверка на преземените мерки по дадените препораки во Конечниот извештај за извршена ревизија на успешност на тема „Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија во Општина Сарај “за 2014 година. До субјектот е доставен Преглед за имплементацијата на дадените препораки каде е констатирано дека од девет дадени препораки, седум препораки не се спроведени, една е делумно спроведена и една е во тек на спроведување.

4. Наоди и препораки

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на ревизија одржан на ден 10.10.2017 година.

Од страна на законскиот застапник на Општина Сарај не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

Констатирани се следните состојби:

4.1. Внатрешни контроли

4.1.1. При оценка на системот на внатрешни контроли кај процесот на буџетирање во Општина Сарај за 2016 година, ревизијата констатира дека воспоставените внатрешни контроли функционираат на начин што обезбедуваат негово донесување во законски утврдените рокови но со значителни отстапувања кај остварените во однос планираните буџетски приходи и расходи.

Ова се должи на следното:

- постои разграничување на надлежностите и одговорностите на вработените во процесот на буџетирање;
- донесен е буџетски календар со кој се регулираат роковите за планирање на општинскиот буџет, дефинирани се носителите на активностите и се почитуваат роковите во буџетскиот календар при реализација на конкретна активност;
- советот на општината го донел буџетот за наредната година во законски утврдениот рок и
- во трезорот редовно се пријавуваат достасаните неизмирени обврски.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор 5

И покрај воспоставените внатрешни контроли, ревизијата ги утврди следните слабости:

- не се обезбедуваат податоци од надлежните институции и не се врши усогласување на податоците со кои располага општината за број на вработени, број на регистрирани вршители на дејност и број на регистрирани правни субјекти на територијата на Општина Сарај, со надлежните институции за водење на овие податоци, што влијае на нецелосното проектирање на очекуваните приходи на буџетот на општината.
- општинските буџетски корисници до градоначалникот не доставуваат месечни извештаи за извршување на финансиските планови и
- општината нема вработено одговорен сметководител, и не е составен извештај со кој се потврдува точноста и веродостојноста на годишната сметка на буџетот.

Препорака:

- надлежните служби на Општината да обезбедат податоци од надлежните институции за бројот на вработени лица на територијата на општината, за регистрирани вршители на самостојна и професионална дејност, заради реално и целосно планирање на приходите во буџетот.
- општинските буџетски корисници до градоначалникот да доставуваат месечни извештаи за извршување на финансиските планови.
- градоначалникот да преземе активности за вработување на одговорен сметководител.

4.2. Усогласеност со закони и прописи

4.2.1. Општина Сарај со буџетот за 2016 година има планирано приходи и расходи во износ од 100.239 илјади денари. Во текот на годината се реализирани приходи во износ од 76.783 илјади денари и расходи во износ од 69.580 илјади денари, што укажува на фактот дека има отстапување на остварените од планираните буџетски приходи и расходи. Приходите се остварени со процент од 77%, а расходите со 70%.

Согласно членот 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, доколку во текот на фискалната година приходите и расходите не се остваруваат во планираниот обем, Градоначалникот му предлага на Советот измени и дополнувања на буџетот. Во месец мај и ноември 2016 година донесени се ребаланси на буџетот, но и покрај тоа на крајот на годината остварените приходи отстапуваат за 23% од планираните што придонесува за нарушување на буџетските цели и начела пропишани со Законот за буџетите.

Кај приходите најзначително е отстапувањето кај Даночните приходи кои се остварени со 67% и кај Капиталните приходи кои се остварени со 44%. Кај расходите најзначително е отстапувањето кај Капиталните расходи кои се остварени со 53%.

Нереалното планирање на приходите и расходите има влијание врз реализацијата на предвидените годишни програмски активности за 2016 година на Општина Сарај

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор 6

и создава можност за склучување на договори за кои нема реални извори на финансирање.

Препорака:

- одделението за буџетска координација планирањето на буџетските приходи и расходи при изготвувањето буџетот да го темели на реалните состојби и можности на Општина Сарај и на податоците за остварувањата во претходните години.
- градоначалникот да предложи на Советот на општината измени и дополнување на буџетот, во случај на позначително отстапување на остварените од планираните буџетски приходи и расходи.

4.2.2. Службите на општината не изготвиле годишен извештај за 2016 година, што не е во согласност со член 34 од Законот за финансирање на ЕЛС. Согласно одредбите од наведениот член годишниот извештај треба да го усвои Советот на општината и истиот треба да содржи годишна сметка, извештај за средствата, обврските и изворите на средствата и нивната вредност, извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотациите за делегирани надлежности и извештај од одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста на годишната сметка. Неизготвувањето на годишен извештај и недоставување до Советот придонесува за намалена транспарентност во работење на општината и користењето на јавните средства.

Препорака:

Надлежните служби на општината да изготват годишен извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност и за реализацијата на инвестиционите програми, наменските и капиталните дотации.

4.2.3. Согласно член 21–б од Законот за буџетите, Градоначалникот на општината треба да подготви Предлог на план на програми за развој усогласен со насоките од Циркуларот за изготвување на буџетот на општината и истиот да го достави на одобрување до Советот, најдоцна до 20 октомври во тековната година. Ревизијата констатира дека Општина Сарај нема подготвено Предлог план на програми за развој, иако истиот треба да е составен дел на предлогот на буџетот на општината. Неизготвување на План на програми за развој придонесува за неприкажување на средства за повеќегодишни проекти, кои се наменети за подобрување на инфраструктурата, изградба и реновирање на згради, патишта, набавка на софтверски решенија и слично.

Препорака:

Градоначалникот во соработка со надлежните служби на општината да преземе активности за подготвување на предлог план на програми за развој усогласен со

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор 7

насоките од циркуларот за изготвување на буџетот за секоја фискална година и истиот да го достават на одобрување до советот.

4.2.4. Општина Сарај нема изготвено и доставено Годишен извештај за 2016 година за користење на средствата од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти, до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот (Министерството за транспорт и врски), што не е во согласност со членот 20 став 10 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти. Наведената состојба придонесува за нетранспарентност во однос на наменското користење на средствата за донесување на урбанистичка планска документација и за инфраструктурно уредување на просторот во кој се наоѓаат бесправно изградените објекти.

Препорака:

Надлежните служби од општината за секоја година редовно да доставуваат годишни извештаи за користењето на средствата од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

4.3. Финансиски извештаи

4.3.1. Во сметководствена евиденција Општина Сарај има искажано побарувања во вкупен износ од 42.935 илјади денари, како и не е извршена исправка на вредноста на побарувањата од каде може да се согледа за кои побарувања е поведена судска постапка, дали во сомнителните и спорните побарувања се наоѓаат и побарувања од купувачите кои се во постапка на стечај или ликвидација, како и дали во сметководствената евиденција има побарувања кои неможе да се наплатат. Исто така на побарувањата не е извршен попис од каде може да се согледа правниот основ за нивното постоење, старосната структура и причините за ненаплата на истите. Ваквото постапување не е во согласност со член 7, 12 и 31-в од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници и придонесува за нереално прикажување на побарувањата во финансиските извештаи и намалување на приходите на буџетот.

Препорака

Одговорните лица на Општина Сарај да преземат мерки и активности за реално согледување на основот на постоење, реалноста на наплата, соодветно евидентирање во деловните книги на побарувањата и да се преиспитаат преземените мерки за наплата.

4.3.2. Општина Сарај нема воспоставено регистар на даватели на угостителски услуги и физички лица кои вршат угостителска дејност, што не е во согласност со одредбите на член 4 од Законот за угостителска дејност. Во Правилникот за систематизација на работните места, има утврдено работно место комунален

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор 8

инспектор, но ревизијата утврди дека истиот нема вршено инспекциски надзор од областа.

Невоспоставената евиденција и невршење на инспекциски надзор од страна на комунален инспектор е причина за неостварување приходи по основ на комунална такса за користење музика во јавните локали и за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност.

Препорака:

Градоначалникот на Општина Сарај да преземе мерки и активности за воспоставување регистар на даватели на угостителско туристички услуги и физички лица кои вршат угостителска и туристичка дејност од мал обем, и одделението – инспекторат да изготви годишен план за работа на ова одделение.

4.3.3. Во Општината не се наплатува комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места, што е спротивно на член 9 од Законот за комунални такси. Објаснувањето дека сите работи околу администрирањето на комуналните такси се вршат во Градот Скопје не е во согласност со одредбите од член 36 од Законот за Градот Скопје каде јасно е нагласено дека, комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места, се наплаќа од општината или Градот во зависност од тоа кој е надлежен за одржување на јавниот простор што се користи. На ревизијата не и беше презентираан договор со Град Скопје дека оваа своја надлежност Општина Сарај ја има предадено на Градот. Наведената состојба создава ризик од помалку приходи за општината, по овој основ.

Препорака:

Градоначалникот на Општина Сарај да обезбеди наплата на комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места.

Основ за изразување на мислење

Вкупен ефект од изнесените наоди, кои се основ за изразување мислење, во точките 4.2. и 4.3. е не изготвен годишен извештај за 2016 година за користење на средствата од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти, не изготвен и не доставен до советот годишен извештај за работењето на Општина Сарај, не воспоставен регистар на даватели на угостителски услуги и физички лица кои вршат угостителска дејност, не остварување на приходи по основ на комунална такса за користење на простор пред деловни простории за вршење на дејност, не остварување на приходи по основ на комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места и непреземање на мерки за утврдување на реалноста на прикажаните побарувања.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор 9

5. Ревизорско мислење

Мислење за финансиски извештаи

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката 4.3. финансиските извештаи не ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Општина Сарај –сметка на основен буџет (630) на ден 31 декември 2016 година како и резултатите на финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со применливата рамка за финансиско известување.

Мислење за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката 4.2. активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Општина Сарај - сметка на основен буџет (630), во сите материјални аспекти се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

6. Останати прашања

6.1. Наплатата на комуналната такса за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси и специјални возила-тарифен број 9 согласно Законот за комуналните такси, пропишано е да ја вршат правни лица овластени за вршење на регистрација на возилата и да ја уплатуваат на соодветната уплатна сметка во рамки на трезорската сметка на општината. Во постојното законско решение не е пропишано во кои рокови правните лица треба да ја уплатат наплатената такса на сметка на општината, да ја известуваат општината за бројот на регистрираните возила во зависност од кубикажата и за месечниот износ на прибраните средства поединечно и кумулативно. Со воспоставениот начин на размена на податоци не е воспоставен систем кој би обезбедил точен преглед на регистрирани возила по работна зафатнина и намена, а од друга страна општините немаат законска обврска да можат да се уверат во точноста и вистинитоста на уплатените средства. Ефект од оваа состојба е немање целосен увид во наплатата и потврдувањето на приходот за општината по тој основ.

6.2. Согласно одредбите на член 20 став 1 од Законот за комунални такси за користење и одржување на јавно осветлување се плаќа комунална такса според типот на потрошувачите. Обврзници за комуналната такса се имателите на броила од категоријата домаќинства и категоријата останата потрошувачка. Наплатата на комуналната такса за одржување на јавното осветлување од имателите на броила за мерење на електрична енергија согласно одредбите на

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор 10

1. _____
2. _____
3. _____

член 20 став 3 ја врши трговското друштво надлежно за дистрибуција на електрична енергија (ЕВН Македонија АД Скопје) и истото е должно средствата наплатени по тој основ да ги уплати на соодветната уплатна сметка во рамките на трезорската сметка за општината. Во законот не се предвидени одредби со кои ќе се утврди во кој рок ќе се изврши уплатата како и задолжителни податоци од кои може да се согледа дали наплатените средства од страна на трговско друштво надлежно за дистрибуција на електрична енергија се целосно уплатени на општините.

Во текот на 2008 година помеѓу ЗЕЛС и ЕВН Македонија АД Скопје склучен е Меморандум за соработка, во кој една од целите на склучениот меморандум е и зголемување на увидот, ажурноста и евиденцијата на наплатата на комуналната такса за улично осветлување. Согласно одредбите од склучениот меморандум ЕВН Македонија се обврзува до општините да ги доставува следните податоци:

- бројот на обврзници по категории (број на броила) согласно тарифниот број 10 од Законот за комуналните такси;
- извештај за месечниот износ на прибраните средства поединечно и кумулативно;
- шестмесечен извештај за реалната состојба со бројот на броилата, и
- известување за ненаплатени побарувања по основ на оваа комунална такса, од причина што ваква обврска не е пропишана со Законот за комунални такси.

Овие податоци ЕВН не ги доставува до општините, со што истите немаат увид дали наплатените средства се целосни.

Во услови кога законското решение не нуди можност да се согледа дали наплатените средства од страна на трговско друштво надлежно за дистрибуција на електрична енергија се целосно уплатени на општините, а по склучениот меморандум не се постапува, постои ризик од нецелосност и точност на остварениот приход по тој основ во буџетот на општините.

Со цел да се обезбеди комплетност и транспарентност во наплатата на сопствените приходи на општините, ревизијата смета дека е потребно да се изврши измена и дополнување на законското решение во функција на надминување на истакнатите слабости.

**ОПШТИНА САРАЈ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Општина Сарај - Сметка на Основен Буџет (630)				
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2016ГОДИНА				
				во 000 Ден.
Опис на позицијата	Образложение	2016	2015	
Приходи				
Даночни приходи	3.1.	28.971	29.893	
Неданочни приходи	3.2.	1.644	591	
Капитални приходи	3.3.	5.554	5.835	
Трансфери и донации	3.4.	40.614	39.083	
Вкупно приходи		76.783	75.402	
Расходи				
Тековни расходи				
Плати, наемнини и надомести	3.5.1.	17.082	16.889	
Резерви и недефинирани расходи	3.5.2.	1.209	1.239	
Стоки и услуги	3.5.3.	22.127	19.020	
Субвенции и трансфери	3.5.4.	9.701	3.901	
Вкупно тековни расходи		50.119	41.049	
Капитални расходи	3.6.	19.461	30.394	
Вкупно расходи		69.580	71.443	
Суфицит (вишок) на приходи		7.203	3.959	

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор 12

**ОПШТИНА САРАЈ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (630)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Општина Сарај - Сметка на Основен Буџет (630)				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА 31.12.2016 ГОДИНА				
				во 000 ден.
Опис на позицијата	Образложение	2016	2015	
Актива				
Тековни средства				
Парични средства	4.1.1.	7.203	3.959	
Побарувања	4.1.2.	42.935	39.622	
Вкупно тековни средства		50.138	43.581	
Вкупна актива		50.138	43.581	
Пасива				
Тековни обврски				
Пасивни временски разграничувања	4.2.3.	50.138	43.581	
Вкупно краткорочни обврски		50.138	43.581	
Вкупна пасива		50.138	43.581	

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор 13
